



**Акциски план на ЗЕЛС за поддршка на Националниот
Акциски план за спроведување на Истанбулската
конвенција за 2019**

ноември, 2018

Скопје

Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија-ЗЕЛС, како активен партнер на институциите на национално ниво при креирањето на политиките во областа на родовата еднаквост и развивање на мерки за спречување на борбата против насилството врз жените и домашното насилство за потребите на локалната самоуправа, а согласно **Националниот акциски план за спроведување на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство на Република Македонија 2018-2023** изработи **АКЦИСКИ ПЛАН ЗА поддршка на Националниот Акциски план за спроведување на Истанбулската конвенција за 2019** каде ЗЕЛС е поддржувач на на активностите, а носители се централните институции. Како и до сега, со своите активности ќе придонесеме за поширока промоција на националните политики на на локално ниво, а ќе партиципираме и во процесот на подготовка на националните стратешки документи.

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1: Усогласување на националните закони со одредбите на Конвенцијата

1.1.Обезбедена поддршка во процесот на Измена и дополнување на Законот за локална самоуправа				
Резултат	Активности	Индикатори	Одговорни институции	Временска рамка
1.1.1 Формирана работна група за подготовка на предлог-измените на Законот за локална самоуправа каде ЗЕЛС ги застапува интересите на општините	<ul style="list-style-type: none"> - Иформирање на општините во врска со активностите - Учество во работната група - Застапување на интересите на општините - Давање сугестии за дополнување на член 22 Листа на надлежности –во делот за социјална заштита вклучени жртвите на родово базирано насилство како корисници и да се вклучат специјализираните сервиси како услуги кои треба да ги обезбедува општината. 	<ul style="list-style-type: none"> - раменети информации со општините - одржани консултации со општините - прифатени сугестии на општините во рамките на работната група -внесени иницијативите на општините во делот на Член 22 од Законот за специјализирани сервиси на општините а се однесуваат на социјалната заштита 	<p>Носител: МТСП</p> <p>Во соработка со: ЕЛС, ЗЕЛС</p>	континуирано 2019

<p>1.2.Поддршка на ЗЕЛС при спроведување на општи обуки за РБН за: локалните тела за еднакви можности на ЕЛС, одговорните лица за социјална заштита во рамки на ЕЛС</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Информирање на локалните тела за подготвениот модул за обука за РБН - Иницирање на Обука за обучувачи за РБН и за претставници од ЗЕЛС и општините 	<p>- подготвен модул за обука обука за РБН</p>	<p>Носител: МТСП</p> <p>Во соработка со: ЗЕЛС ЕЛС</p>	<p>Септември-декември 2019</p>
<p>1.3. Отпочување процес за воведување на стратешка цел спречување и заштита на сите форми на насилство врз жени и семејно насилство во постојните и идните стратешки документи на ЕЛС</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Информативни работилници со општините 	<p>Координирани работилници со општините за можни стратешки документи</p>	<p>Носители: ЕЛС</p> <p>Во соработка со: ЗЕЛС, ГО, Локален совет за превенција</p>	<p>континуирано</p>

